

Отворен повик за учество во постапка за набавка на компјутерска опрема

Предмет на набавка	Компјутерска опрема
Изведувач за набавката	Центар за истражување и информирање Еко-свест Скопје
Датум на објавување на повикот	17.05.2022 година
Времетраење на повикот	15 дена
Контакт е-пошта	info@ekosvest.com.mk

Општи информации:

Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест (ЕКО-СВЕСТ), заедно со партнерските организации Македонско здружение на млади правници (МЗМП) и Поврзување природни вредности и луѓе (ЦНВП) спроведуваат програма под наслов „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, финансирана од шведската Агенција за меѓународна развојна соработка –Сида. За целите на спроведувањето на програмата ќе биде развиен софтвер за управување со грантови. За подобро функционирање на Еко-свест како партнер на СИДА и водечка програма за грантови, потребна е надградба на внатрешниот компјутерски систем и опрема. Оваа опрема ќе ја направи нашата работа поефикасна, транспарентна, стабилна, безбедна и подобра во иднина.

Предмет на набавка:

Предмет на оваа постапка за набавка е набавка на компјутерска опрема поделена во 3 лота.

1. Сервер.
2. Мрежна опрема.
3. Континуирано напојување - UPS.

Понудите може да бидат за индивидуален лот или за повеќе лотови.

Лот #1 – Server

Product Type	One Server
Case	Rack mountable server, 2U, horizontal, Rack Mount Kit base unit for up to 24x 2.5" hot-plug drives
Processor	2x Intel Xeon Gold Scalable Processor 3rd Generation, min. 16 cores, min. 2.90 GHz base frequency, min. 24 MB cache, DDR4-3200 memory supported, or equivalent
Memory	Minimum Installed 128 GB DDR4, registered, ECC, 3200 MHz
Memory slots	Minimum 16 slots for registered DDR4 ECC RAM; Minimum 10TB memory supported, Advanced ECC, SDDC, ADDDC
HDD	Minimum Installed 6x HDD SAS, 12 Gbps, 2.4 TB, 10000 rpm, hot-plug, 2.5" enterprise
RAID controller	Minimum SAS/SATA RAID Controller, SSD RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50
PCI	Minimum 2x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16
Remote Management	IPMI 2.0 compatible Integrated Remote Management Controller
USB ports	Minimum 6 x USB 3.0 (2x front, 2x rear, 2x internal)
Graphics	1 x VGA
Ethernet (RJ45)	Minimum 4x 10GB redundant Ethernet (2x Dual 10GBASE-T PCIE LP Ethernet interface cards)
Management LAN	1 x dedicated management LAN port
Power supply	Redundant Hot-plug power supplies, minimum 2x 900W
Warranty period	5 years
Warranty type	Onsite warranty

Серверот треба да биде дизајниран и способен за виртуелизација.

Понудувачот треба да биде овластен давател на услуги од производителот на понудената опрема.

Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.

Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на локацијата на производителот.

Лот #2 – Network equipment

Rack	One closed type floor standing rack minimum 24U for the UPS, computer equipment and server, with 1 PDU and 3 shelf's.
Switch	One layer 3 network switch with minimum 10x 10/100/1000Base-TX and 4x 10GB ports
Router	One network router with minimum 4x 10/100/1000Base-TX and minimum 1x10Gbps
Warranty period	Minimum 1 year
Warranty type	Standard warranty,

Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.

Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на локацијата на производителот.

Лот #3 – Uninterruptible Power Supply - UPS

UPS1	One transformerless Online Double Conversion UPS with minimum 3 kVA-kW, with communication card, for use with server,
UPS2	One transformerless Online Double Conversion UPS with minimum 1 kVA-kW, with communication card, for use with network equipment
Warranty period	Minimum 1 year
Warranty type	Standard warranty,

Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.

Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на локацијата на производителот.

Временска табела:

#	Чекори во постапката за набавка	Датум
1	Краен рок за доставување на понуди и наведените придружни документи за учество во постапката за набавка	31.05.2022 година
2	Краен рок за избор на најдобар понудувач	02.06.2022 година
3	Краен рок за потпишување на договор со избраниот понудувач	03.06.2022 година

Подготовка на документација:

Понуди се доставуваат по електронски пат на адресата наведена во делот „Начин на поднесување на понуди“. Е-поштата на апликацијата треба да ги содржи следните документи:

1. Финансиска и техничка понуда
2. Секој друг релевантен документ што го поддржува авторизираниот сервис и капацитетот на гаранцијата
3. Формулар за неопходна процена на добавувачи даден како анекс 1 „Анекс 1 – Формулар за неопходна процена на добавувачи“
4. Сите документи кои се наведени во образецот Формулар за неопходна процена на добавувачи од точка 3

Критериуми

Најдобрата понуда ќе биде избрана според следните критериуми: однос цена/квалитет, обезбедување на овластен сервис, гаранција и време на испорака.

Начин на поднесување на понуди:

Понудите се доставуваат по е-пошта на адресата **info@ekosvest.com.mk** со назнака: Понуда 2022 година (име на барателот)

Во содржината на меилот се наведуваат имињата на сите доставени документи, редоследно, како што се наведени во делот „Подготовка на документација“.

Сите документи кои содржат потписи и печати треба да се достават во PDF формат.

Во случај приложените документи да се поголеми од 10 MB, документацијата се испраќа во неколку последователни мејлови, на следниот начин: Назнака : Понуда, 2022 (име на апликантот) x / #, каде наместо ознаката " x " се внесува серискиот број на е-поштата, а наместо ознаката „#“ се внесува вкупниот број на испратени мејлови. Во содржината на пораката, се наведува нумериран список на сите приложени документи во таа е-пошта.

Сите пристигнати пораки ќе бидат поединечно потврдени дека се примени, а доколку нема потврда, одговорност е на компанијата која ја испраќа е-поштата да провери дали нивната понуда е примена во периодот наведен во „Временската табела“.

Доверливост

Информациите кои се однесуваат на прегледувањето и евалуацијата на понудите, и изборот на кандидати за процесот на набавка, нема да бидат откриени на барателот(ите) или на кое било друго лице кое не е официјално засегнато со тој процес, дури и по објавувањето на доделувањето на договорот. Сите податоци ќе се третираат како доверливи информации и нема да се користат, собираат или дистрибуираат за која било друга цел, освен целите наведени во овој повик.

Други важни забелешки

Понудувачите ќе ги снесат сите трошоци настанати при подготовката и поднесувањето на понуди. Исто така, сите избрани кандидати за учество во процесот на набавка ќе ги снесат сите трошоци настанати при подготовката и поднесувањето на нивната техничка и финансиска понуда. Еко-свест нема да сноси никакви трошоци настанати во постапката за набавка.

Кандидатите се должни да ги достават сите потребни документи. Доколку понудувачот не ги доставил сите наведени документи, неговата апликација нема да биде административно прифатлива и понатаму нема да биде предмет на евалуација.